



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје**

I.1.2)Адреса:**ул.„Орце Николов“ бр.138 Скопје**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.adsdp.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Емилија Вукадиновска** Адреса на е-пошта:**emilija.vukadinovska@adsdp.mk**

Телефон/Факс:**02633-813**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Домување, градежништво и транспорт**

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Дополнителни работи за изградба на објект, Катна гаража 6.7 Мал ринг во Скопје**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Дополнителни работи за заштита на градежна јама, утврдени во предмерот од новото техничко решение за заштита на градежна јама за изградба на објект Катна гаража 6.7 Мал Ринг во Скопје, изработено од ДГ "БРАТЛИНГ" ДОО Скопје преку ДПИК "ГМС ПРОЕКТ" ДООЕЛ Скопје бр.09/11-1 од 01.04.2013 година и со ревизија од "ПЕОЛЕО ДООЕЛ" Скопје бр.28/2013, дополнителни работи од дополнување на основен проект-Усогласување бр.09/11 од 15.05.2013 година изработен од Друштво за проектирање и инженеринг "ГМС ПРОЕКТ" ДООЕЛ експорт-импорт, ревидиран од "ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ" Скопје и непредвидени работи за дислокација на електричен кабел –појавен при широк ископ на локација на изградба на Катна гаража 6.7 ДУП Мал ринг.**

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:  
**90 денови**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:  
**таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Не**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **18.02.2014**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **1**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Lamone Moreda**

Адреса на носителот на набавката: **Filippo Corridoni 2**

Град или населено место: **Frolì** Држава: **Italia**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **12450000 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **13636378 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **26.02.2014**